

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Нестле С.А., со регистрирано седиште на Авенија Нестле 55, Вевеј 1800, Швајцарија, доставено полномошник Мартин Иванов, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 30.06.2021 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на индиректна единствена контрола од страна на Нестле С.А., со регистрирано седиште на Авенија Нестле 55, Вевеј 1800, Швајцарија врз Баунтифул Компани, со седиште на Парк Авенија Флорхем Парк бр. 180, Њу Џерси 07932, Соединетите Американски Држави по претходното одвојување на одредени брендови и поврзани средства од Баунтифул Компани и тоа марките за спортска и активна исхрана на Баунтифул Компани (Пјур Протеин, Боди Фортрес и МЕТ-Ркс) Д-р Органик и Канадската дејност без рецепт (ОТЦ), иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на ден 20.05.2021 година, а дополнето на 01.06.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Нестле С.А., со регистрирано седиште на Авенија Нестле 55, Вевеј 1800, Швајцарија со која Нестле С.А., ќе стекне индиректна единствена контрола врз Баунтифул Компани, со седиште на Парк Авенија Флорхем Парк бр. 180, Њу Џерси 07932, Соединетите Американски Држави по претходното одвојување на одредени брендови и поврзани средства од Баунтифул Компани и тоа марките за спортска и активна исхрана на Баунтифул Компани (Пјур Протеин, Боди Фортрес и МЕТ-Ркс) Д-р Органик и Канадската дејност без рецепт (ОТЦ).

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

## **Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:**

**Нестле С.А.** е швајцарско друштво кое првенствено се занимава со производство, маркетинг и продажба на голем број разновидни производи за храна и пијалаци, вклучително млечни производи; пијалаци од кафе; пакувана вода; житарици; кулинарски производи, вклучително подготвена храна, зачини, сосови и суви тестенини; сладолед; пијалаци од чоколадо и чај; кондиторски производи, закуски и храна за домашни миленици, здрави производи за исхрана.

Нестле има едно претпријатие-ќерка инкорпорирано во Северна Македонија - Нестле Адриатик Македонија дооел Скопје, со седиште на Булевар Партизански Одреди 59А, Скопје 1000, Северна Македонија.

**Баунтифул Компани** е лидер во глобалната исхрана, активно во производството, маркетингот и снабдувањето со витамини, минерали, билни и други специјални суплементи и производи за активна исхрана. Предложената трансакција ги вклучува брендovите Нејчрс Баунти (*Nature's Bounty*), Солгар (*Solgar*), Остео Би-Флекс (*Osteo Bi-Flex*) и Пјуританс Прајд (*Puritan's Pride*), како и дејноста со ексклузивна трговска марка во Соединетите Држави на друштвото. Меѓутоа, брендovите за спортска и активна исхрана на Баунтифул Пјур Протеин (*Pure Protein*), Боди Фортрес (*Body Fortress*) и МЕТ-Ркс (*MET-Rx*), Д-р Органик (*Dr. Organic*) и Канадската дејност без рецепт (ОТЦ) (*OTC*) кои не го надополнуваат портфолиото на Нестле не се вклучени во трансакцијата.

Баунтифул нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

### ***Упатство за правно средство:***

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Проф. д-р Владимир Наумовски**